

До: ЈЗУ ОБ Струмица

БАРАЊЕ

за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Македонија бр. 13/06; бр.86/08 и бр.6/10), од имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Доставете ни копија од годишниот извештај кој ЈЗУ ОБ Струмица го доставила до ЦЈЗ Струмица, по однос на извршените активности за спроведување на организиран скрининг на карцином на дојка предвидени во Програмата за рана детекција на малигни заболувања во РМ за 2012 година.

(опис на информацијата која се бара)

Форма во која се бара информацијата:

- а) увид
- б) препис
- в) фотокопија
- г) електронски запис
- д) друго-----

(се наведува бараната форма, со заокружување)

Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта
- б) телефон
- в) факс
- г) е-маил
- д) друго-----

(се наведува бараниот начин, со заокружување)

Барател на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 2 3298 295,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: esem@esem.org.mk

Застапник / полномошник на барателот на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Дарко Антиќ
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 3298 295 лок 102,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: dantik@esem.org.mk

(Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и образложи причините за барањето, но треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до информација од јавен карактер)

Во: Скопје

Датум: 14.03.2013 година



ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЕМАНЦИПАЦИЈА,
СОЛИДАРНОСТ И ЕДНАКВОСТ НА ЖЕНИТЕ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - ЕСЕ
Бр. 3-3-13/13-2
14.03 2013 год.
СКОПЈЕ

До: ЈЗУ ОБ Струмица

БАРАЊЕ

за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Македонија бр. 13/06; бр.86/08 и бр.6/10), од имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Доставете ни копии од кварталните извештаи кои ЈЗУ ОБ Струмица ги доставила од ЦЈЗ Струмица, по однос на извршените активности за спроведување на организиран скрининг на карцином на дојка предвидени во Програмата за рана детекција на малигни заболувања во РМ за 2012 година.

(опис на информацијата која се бара)

Форма во која се бара информацијата:

- а) увид
- б) препис
- в) фотокопија
- г) електронски запис
- д) друго-----

(се наведува бараната форма, со заокружување)

Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта
- б) телефон
- в) факс
- г) е-маил
- д) друго-----

(се наведува бараниот начин, со заокружување)

Барател на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 2 3298 295,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: esem@esem.org.mk

Застапник / полномошник на барателот на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Дарко Антик
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 3298 295 лок 102,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: dantik@esem.org.mk

(Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и образложи причините за барањето, но треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до информација од јавен карактер)

Во: Скопје

Датум: 14.03.2013 година



До: ЈЗУ ОБ Струмица

БАРАЊЕ

за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Македонија бр. 13/06; бр.86/08 и бр.6/10), од имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Доставете ни копии од фактури кои ЈЗУ ОБ Струмица ги доставила до Министерството за здравство по однос на извршените активности за спроведување на организиран скрининг на карцином на дојка предвидени во Програмата за рана детекција на малигни заболувања во РМ за 2012 година.

(опис на информацијата која се бара)

Форма во која се бара информацијата:

- а) увид
 - б) препис
 - в) фотокопија
 - г) електронски запис
 - д) друго-----
- (се наведува бараната форма, со заокружување)

Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта
 - б) телефон
 - в) факс
 - г) е-маил
 - д) друго-----
- (се наведува бараниот начин, со заокружување)

Барател на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 2 3298 295,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: esem@esem.org.mk

Застапник / полномошник на барателот на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Дарко Антиќ
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 3298 295 лок 102,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: dantik@esem.org.mk

(Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и образложи причините за барањето, но треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до информација од јавен карактер)

Во: Скопје

Датум: 14.03.2013 година



ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЕМАНЦИПАЦИЈА,
СОЛИДАРНОСТ И ЕДНАКВОСТ НА ЖЕНИТЕ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - ЕСЕ
Бр. 3.3-18/13-4
14-03 2013 год.
СКОПЈЕ

До: ЈЗУ ОБ Струмица

БАРАЊЕ

за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Македонија бр. 13/06; бр.86/08 и бр.6/10), од имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Доставете ни копија од книга на излезни фактури, каде евидентирани сите фактури кои ЈЗУ ОБ Струмица, ги доставила до Министерството за здравство за спроведување на организиран скрининг на карцином на дојка предвидени во Програмата за рана детекција на малигни заболувања во РМ за 2012 година.

(опис на информацијата која се бара)

Форма во која се бара информацијата:

- а) увид
 - б) препис
 - в) фотокопија
 - г) електронски запис
 - д) друго-----
- (се наведува бараната форма, со заокружување)

Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта
 - б) телефон
 - в) факс
 - г) е-маил
 - д) друго-----
- (се наведува бараниот начин, со заокружување)

Барател на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 2 3298 295,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: esem@esem.org.mk

Застапник / полномошник на барателот на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Дарко Антиќ
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 3298 295 лок 102,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: dantik@esem.org.mk

(Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и образложи причините за барањето, но треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до информација од јавен карактер)

Во: Скопје

Датум: 14.03.2013 година



Handwritten signature in blue ink.

До: ЈЗУ ОБ Струмица

БАРАЊЕ

за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Македонија бр. 13/06; бр.86/08 и бр.6/10), од имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Доставете ни копии на изводите од сметката на ЈЗУ ОБ Струмица, каде се евидентирани сите приливи од сметката на Министерството за здравство по основ на извршени услуги од Програмата за рана детекција на малигни заболувања за 2012 година (Компонента II – Рак на дојка).

(опис на информацијата која се бара)

Форма во која се бара информацијата:

- а) увид
- б) препис
- в) фотокопија
- г) електронски запис
- д) друго-----

(се наведува бараната форма, со заокружување)

Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта
- б) телефон
- в) факс
- г) е-маил
- д) друго-----

(се наведува бараниот начин, со заокружување)

Барател на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 2 3298 295,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: esem@esem.org.mk

Застапник / полномошник на барателот на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Дарко Антиќ
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 3298 295 лок 102,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: dantik@esem.org.mk

(Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и образложи причините за барањето, но треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до информација од јавен карактер)

Во: Скопје

Датум: 14.03.2013 година



[Handwritten signature in blue ink]

До: ЈЗУ ОБ Струмица

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЕМАНЦИПАЦИЈА,
СОЛИДАРНОСТ И ЕДНАКВОСТ НА ЖЕНИТЕ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - ЕСЕ
Бр. 33-13/13-6
14-03 2013 год.
СКОПЈЕ

БАРАЊЕ

за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Македонија бр. 13/06; бр.86/08 и бр.6/10), од имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Доставете ни копии од кварталните извештаи кои ЈЗУ ОБ Струмица ги доставила од Министерството за здравство, по однос на извршените активности за спроведување на организиран скрининг на карцином на дојка предвидени во Програмата за рана детекција на малигни заболувања во РМ за 2012 година.

(опис на информацијата која се бара)

Форма во која се бара информацијата:

- а) увид
 - б) препис
 - в) фотокопија
 - г) електронски запис
 - д) друго-----
- (се наведува бараната форма, со заокружување)

Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта
 - б) телефон
 - в) факс
 - г) е-маил
 - д) друго-----
- (се наведува бараниот начин, со заокружување)

Барател на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 2 3298 295,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: esem@esem.org.mk

Застапник / полномошник на барателот на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Дарко Антиќ
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 3298 295 лок 102,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: dantik@esem.org.mk

(Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и образложи причините за барањето, но треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до информација од јавен карактер)

Во: Скопје

Датум: 14.03.2013 година



The image shows a circular official stamp of the State Information Office of the Republic of North Macedonia. The stamp contains the text "ДРЖАВНО БУРО ЗА ИНФОРМАЦИЈА, СЛУЖБА ЗА ИНФОРМАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА" and "СКОПЈЕ". A blue ink signature is written over the stamp.

До: ЈЗУ ОБ Струмица

БАРАЊЕ

за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Македонија бр. 13/06; бр.86/08 и бр.6/10), од имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Доставете ни копија од годишниот извештај кој ЈЗУ ОБ Струмица го доставила до Министерството за здравство по однос на извршените активности за спроведување на организиран скрининг на карцином на дојка предвидени во Програмата за рана детекција на малигни заболувања во РМ за 2012 година.

(опис на информацијата која се бара)

Форма во која се бара информацијата:

- а) увид
- б) препис
- в) фотокопија
- г) електронски запис
- д) друго-----

(се наведува бараната форма, со заокружување)

Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта
- б) телефон
- в) факс
- г) е-маил
- д) друго-----

(се наведува бараниот начин, со заокружување)

Барател на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 2 3298 295,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: esem@esem.org.mk

Застапник / полномошник на барателот на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Дарко Антиќ
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 3298 295 лок 102,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: dantik@esem.org.mk

AVIS de réception / de paiement / d'inscription
ПОВРАТНИЦА И ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПЛАТА / КНИЖЕЊЕ

A remplir par le bureau d'origine Го пополнува пошта на потекло	
Bureau de départ Приемна пошта 1000	
No. Бр.	Date de départ Датум на прием 19.03.2013

Service des postes
Службено

Timbre du bureau
renvoyant l'avis
Жиг на поштата
што го враќа
образецот

A renvoyer par la voie la plus rapide
(aérienne ou de surface) a découvert
et en franchise de port.

Да се врати со најбрза врска
(авионска или површинска)
отворено и без наплата на поштарина

Renvoyer à (à remplir par l'expéditeur)
Да се врати (го пополнува испраќачот)

Nom ou raison sociale Име и назив на фирмата	Здружение ЕСЕ
Rue et no. Улица и број	Манастир Горки 2/1-4
Localité Место	1000 Скопје
Pays Земја	РМ

A remplir par l'expéditeur Пополнува приемена пошта	Evol recommandé Препорачана пратка		
	<input type="checkbox"/> Lettre Писмо	<input type="checkbox"/> Imprimé Печат, работа	<input type="checkbox"/> Colis ordinaire Обичен пакет
A compléter à destination Се пополнува во одредените	Evol avec valeur déclarés Пратка со означена вредност		Valeur déclarés
	<input type="checkbox"/> Lettre Писмо	<input type="checkbox"/> Colis Пакет	
	Mandat de poste Испратница		Montant Износ
	<input type="checkbox"/> Mandat de versement Уплата	<input type="checkbox"/> Cheque d'assignation Испратнички чек	
Nom ou raison sociale du destinataire ou intitulé du CCP Име или фирма на примачот или назив на поштенска жиро-сметка			ИЗУ Општа Београд Србија
Rue et no. Улица и бр. Младинска Бр. 2		Localité et pays Место и земја 2400 Стрелица РМ	
Cet avis doit être signé par le destinataire ou par une personne y autoisée en vertu des règlements du pays de destination, ou, si ces règlements le permettent, par l'agent du bureau de destination et renvoyé par le premier courrier directement à l'expéditeur. Оваа повртница или извештај за исплата треба да ја потпише примачот или овластеното лице во смисла на прописите на одредената земја, или ако тоа го дозволуваат прописите, поштенскиот работник на одредената пошта и да се врати со првата отпрема на испраќачот.			Timbre du bureau de destination Жиг на одредена пошта
L'envoi mentionné ci-dessus a été dûment Горе наведената пратка уредно била			
<input type="checkbox"/> remis враќена	<input type="checkbox"/> payé исплатена	<input type="checkbox"/> inscrit en CCP Уплата на поштенска жиро сметка	
Date et signature du destinataire Датум и потпис на примачот 20-3-2013 Обр. Ц5П-20 опачина		Signature de l'agent Потпис на работникот 	